



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 25 мај 1962  
Скопје  
Број 15                      Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—898.

46.

На основа член 13 став 1 од Законот за организација на научната работа („Службен лист на ФНРЈ“ број 34/57), Извршниот совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЗАВОДОТ ЗА ТРАНСФУЗИЈА НА КРВ НА НРМ КАКО НАУЧНА УСТАНОВА

#### Член 1

Заводот за трансфузија на крв на НРМ, прогласен со решение на Извршниот совет број 77 од 19. III. 1956 год. („Службен весник на НРМ“ број 11/56) како установа со самостојно финансирање, продолжува со работа како научна установа според прописите за научните установи под име: „Завод за трансфузија на крв на НРМ“ (во понатамошниот текст Завод).

Седиштето на Заводот е во Скопје.

#### Член 2

Задача на Заводот е да работи по пат на научни методи и постапки по сите прашања од областа на трансфузиологијата а особено научно да ја развива имунохематологијата, биохемијата и реанимацијата со примена на аникоаголантните методи со цел за решавање на проблемот во врска со замена на крв, како и на усовршување методите за конзервирање на крвта.

#### Член 3

Со Заводот управува Совет и директор.

Органите на управувањето работат во делокругот и на начинот одреден со прописите за научните установи.

#### Член 4

Во Советот на Заводот одредуваат свои претставници: Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје, Советот за народно здравје на НРМ и Друштвото на лекарите на НРМ.

#### Член 5

Извршниот совет ги врши спрема Заводот правата и обврските што со прописите за научните установи се предвидени за основач на научна установа.

#### Член 6

До изборот на Совет на Заводот според правилата на Заводот, работите на Советот ќе ги врши привремениот совет од 9 члена од кој една третина именува Извршниот совет, една третина избира колективот на научните работници на Заводот, а по еден член одредуваат: Советот за на-

родно здравје на НРМ, Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје и Друштвото на лекарите на НРМ.

#### Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-790/1

23 април 1962 година  
Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,                      Претседател,

Филип Брајковски, с. р.    Александар Грличков, с. р.

47.

На основа член 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), Извршниот совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛОТ ОД АВТОПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во Уредбата за основање на Дирекција за изградбата на делот од автопатот „Братство-Единство“ во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 32/58) по членот 6 се додаваат два нови члена кои гласат:

#### „Член 6а

Дирекцијата ги врши работите и ги има правата и должностите определени со чл. 3—6 од оваа уредба и при изградбата на други магистрални патишта на територијата на НР Македонија.

Дирекцијата може да ги врши и инвеститорските функции во изградбата односно реконструкцијата на патиштата од I и II ред и нивните објекти што ќе ѝ ги пренесе Републичкиот фонд за патишта освен донесувањето на инвестициона програма за тие работи.

#### Член 6б

Работите од став 2 од претходниот член Дирекцијата ќе ги врши до извршувањето на задачите предвидени во член 3 и став 1 од член 6а од оваа уредба“.

## Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-913/1

23 април 1962 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

## 48.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година, Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**

1. Кредити за инвестиции во земјоделството од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1962 година ќе се даваат под условите определени со оваа одлука.

2. Кредитите од претходната точка ќе се даваат за учество во користење кредити од средствата на Општиот инвестиционен фонд за земјоделство и тоа за следните намени:

- за подигање на овошни насади
- за подигање на лозови насади
- за зголемување на фондот на живина и добиток
- за пасишно и друго гоеење на добиток
- за откуп на земја и
- за други намени за кои се одобруваат кредити од средствата на Општиот инвестиционен фонд.

3. Сопствено учество на инвеститорите е задолжително и тоа не може да биде помало од 10% од претсметковната вредност на објектот. Сопственото учество може да се обезбеди од сопствените средства на инвеститорот или од средствата на општинските и околските инвестициони фондови.

Корисниците на кредити од стопански неразвиените подрачја не се должни да обезбедат сопствено учество во инвестицијата.

4. Кредитите, по однос на рокот за враќање и лихвената норма, ќе се одобруваат под истите услови под кои ќе се одобри основниот кредит од Општиот инвестиционен фонд.

5. Првенство во добивање на кредит имаат кредитобаратели кои понудат поголемо сопствено учество и поголема рентабилност.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-927/1

23 април 1962 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

## 49.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година, Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ШУМАРСТВОТО**

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за давање кредити за инвестиции во шумарството во 1962 година ќе се доделуваат под условите определени со оваа одлука.

2. Кредитите од претходната точка ќе ги дава Стопанската банка на Народна Република Македонија по пат на конкурс, што таа го распишува во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

3. Кредитите ќе се доделуваат: за изградба и реконструкција на шумски комуникации, за подигање плантажи од тополи, за конверзија на шуми и за опрема.

4. Сопственото учество во инвестицијата е задолжително.

Висината на сопственото учество се утврдува со конкурсот и тоа не може да биде помало од 10% од износот на кредитот.

5. Првенство во добивање на кредит има оној кредитобарател кој понуди:

- поголемо сопствено учество
- покус рок на отплата
- повисока лихвена норма.

6. Корисници на кредитите од точка 3 на оваа одлука можат да бидат политичко-територијални единици и шумскостопански организации и установи.

7. Рокот за исплата на кредитот не може да биде подолг од:

- за изградба и реконструкции на шумските комуникации — 25 години;
- за подигање плантажи од тополи — 13 год.;
- за конверзија на шуми — 40 години; и
- за опрема — 10 години.

Отплатата на кредитот ќе започне:

- за шумските комуникации, по искористување на кредитот;
- за подигање на плантажи од тополи, 12 години по искористувањето на кредитот; и
- за конверзија на шумите, 15 години по извршувањето на работите.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-923/1

23 април 1962 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

50.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година, Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за инвестиции во трговијата, угостителството и туризмот во 1962 година првенствено ќе се користат за одобрување кредити за учество во инвестициите што се финансираат од средствата на народните одбори и стопанските организации а се наменети за трговија, угостителство и туризам.

2. Кредитите од претходната точка ќе се даваат:

— во областа на трговијата, за изградба на продавачки простор — стоковни куќи и современи продавници;

— во областа на угостителството и туризмот, за изградба и проширување на угостителските објекти.

Кредитите за учество во трговијата ќе се одобруваат само во висина на расположивите средства.

3. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на Народна Република Македонија, по пат на конкурс што таа го распишува во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

4. Корисници на кредитите можат да бидат политичко-територијалните единици, трговските и угостителските стопански организации.

5. Кредитите од точка 1 на оваа одлука не може да бидат повисоки од:

— 60% од претсметковната вредност на објектот за инвестициите наменети за трговијата и

— 70% од претсметковната вредност на објектот за инвестициите наменети за угостителството и туризмот.

6. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг:

— од 20 години, за кредитите за учество во инвестициите во трговијата и

— од 25 години, за кредитите за учество во инвестициите во угостителството и туризмот.

7. Првенство во добивање на кредит имаат кредитобарателите кои:

— бараат кредит во понизок процент од процентот определен во точка 5 на оваа одлука;

— понудат пократок рок за враќање на кредитот;

— обезбедат поголема рентабилност;

— понудат повисока лихвена норма.

8. Кредитите за учество во инвестициите во угостителството и туризмот што ќе се финансираат од средствата на Сојузниот фонд за развој на стопански неразвиените подрачја, ќе се одобруваат најмногу до 30% од претсметковната вредност на објектот,

Кредитите од претходниот став ќе се одобруваат на сите инвеститори на кои им е одобрен кредит од средствата на Сојузниот фонд за развој на стопанските неразвиени подрачја и тоа под истите условија под кои им е одобрен основниот кредит.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-926/1

23 април 1962 година

Скопје

### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,  
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

51.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година, Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА СООБРАКАЈ

1. Кредити за инвестиции во сообраќајот од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1962 година ќе се даваат под условите определени со оваа одлука.

2. Кредитите ќе се даваат за набавка и монтажа на месни автоматски телефонски центри и за изградба на пумпни станици.

3. Корисници на кредити можат да бидат политичко-територијалните единици, претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, трговските претпријатија за продажба на гориво и претпријатијата за патишта.

4. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на Народна Република Македонија по пат на конкурс што таа го распишува во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

5. Првенство во добивање на кредит имаат кредитобарателите кои:

— обезбедат сопствени згради и мрежа според планираниот капацитет или тоа го сторат до денот на почетокот на користење на кредитот односно изградената пумпна станица ќе ја стават во јавна употреба и

— понудат поголемо сопствено учество, пократок рок за враќање на кредитот и повисока лихвена норма.

6. Сопствено учество во инвестицијата е задолжително и тоа не може да биде помало од:

— 10% за кредитите за набавка и монтажа на автоматска месна телефонска централа и

— 40% за кредитите за изградба на пумпни станици, од претсметковната вредност на објектот.

7. Најниската годишна лихвена норма која треба да се понуди при поднесувањето на барањето е 6%.

8. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од:

— 12 години за кредитите за набавка и монтажа на автоматски месни телефонски централи и  
— 10 години за кредитите за изградба на пумпни станици.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-925/1

23 април 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

52.

На основа глава XVI оддел 1 точка 12 од Републичкиот општествен план за 1962 година, Извршниот совет донесува

**О Д Л У К А**  
**ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ**  
**ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ**  
**ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ**  
**ЗА ЗАНАЕТЧИВТО**

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за инвестиции во занаетчиството во 1962 година првенствено ќе се користат за одобрување кредити за учество во инвестициите што се финансираат од средствата на народните одбори и стопанските организации.

2. Кредитите од прегодната точка ќе се даваат за набавка на опрема со која се врши проширување и реконструкција на постојните капацитети и за изградба на нови капацитети во областа на услужното занаетчиство.

3. Кредитите ќе ги дава Стопанската банка на Народна Република Македонија по пат на конкурс што таа го распишува во согласност со Одборот за стопанство на Извршниот совет.

4. Кредитите од точка 1 на оваа одлука не може да бидат повисоки од 60% од претсметковната вредност на објектот и може да се одобруваат само до висината на расположивите средства.

5. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 10 години.

6. Првенство во добивање на кредит имаат кредитобарателите од занаетчиските дејности што вршат услуги во домаќинството и градежното услужно занаетчиство и што:

— бараат кредит за учество во понизок процент од процентот предвиден во точка 4 на оваа одлука;

— понудат пократок рок за враќање на кредитот;

— понудат повисока лихвена норма.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-924

23 април 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

53.

На основа член 71 став 1 точка 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на НРМ во врска со точка 1 од глава XI од Републичкиот општествен план за 1962 година, Извршниот совет донесува

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАСПРЕДЕЛБА ОБЕМОТ НА СЕЧАТА НА**  
**ДРВНАТА МАСА ВО ШУМИТЕ ОД ОПШТЕ-**  
**СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ВО 1962 ГОДИНА**

I

Обемот на сечата на дрвната маса во шумите од општествена сопственост на територијата на Народна Република Македонија во 1962 година кој изнесува 720.000 м<sup>3</sup> се распределува по шумско-стопански организации и установи и тоа на:

1. Шумско стоп. „Караџица“ — Скопје	24.000 м <sup>3</sup>
2. Шумски резерваг „Јасен“ — Скопје	5.000 м <sup>3</sup>
3. Шумско стоп. „Јелак“ — Тетово	20.000 м <sup>3</sup>
4. Шумски резерват „Јавор“ — Гостивар	18.000 м <sup>3</sup>
5. Нац. парк „Маврово“ — М. Ханови	24.000 м <sup>3</sup>
6. Шумско производно претпријатие „Стогово“ — Дебар	14.000 м <sup>3</sup>
7. Шумско производно претпријатие „Јабланица“ — Струга	20.000 м <sup>3</sup>
8. Шумско производно претпријатие „Галичица“ — Охрид	25.000 м <sup>3</sup>
9. Национ. парк „Галичица“ — Охрид	4.000 м <sup>3</sup>
10. Шумско индустриско претпријатие „Преспа“ — Ресен	20.000 м <sup>3</sup>
11. Шумско инд. комбинат — Кичево	65.000 м <sup>3</sup>
12. Шумско производно претпријатие „Сандански“ — Брод	45.000 м <sup>3</sup>
13. Факултетско шумско стопанство „Караорман“ — Кичево	14.000 м <sup>3</sup>
14. Шум. стоп. „Кајмакчалан“ — Битола	30.000 м <sup>3</sup>
15. Огледно шумско стопанство „Кажани“ — Битола	5.000 м <sup>3</sup>
16. Шумско производно претпријатие „Ниге“ — Прилеп	28.000 м <sup>3</sup>
17. Шумско производно претпријатие „Бигла“ — Демир Хисар	18.000 м <sup>3</sup>
18. Нац. парк „Челистер“ — Битола	3.000 м <sup>3</sup>
19. Шумско стоп. „Бор“ — Кавадарци	60.000 м <sup>3</sup>
20. Шумско стоп. „Бабуна“ — Т. Велес	18.000 м <sup>3</sup>
21. Шумско стоп. „Кожуф“ — Гевгелија	40.000 м <sup>3</sup>
22. Шумско стопанство — Штип	10.000 м <sup>3</sup>
23. Шумско стопанство — Свети Николе	3.000 м <sup>3</sup>
24. Шумско индустриски комбинат „Борис Кидрич“ — Кочани	55.000 м <sup>3</sup>
25. Шумско инд. комбинат — Берово	30.000 м <sup>3</sup>
26. Шумско инд. стопанство — Пехчево	7.000 м <sup>3</sup>
27. Шумско стопанство — Делчево	10.000 м <sup>3</sup>
28. Шумско стоп. „Беласица“ — Струмица	40.000 м <sup>3</sup>
29. Шумско индустриски комбинат „Пљачковица“ — Радовиш	23.000 м <sup>3</sup>
30. Шумско стопанство — Куманово	18.000 м <sup>3</sup>
31. Шумско индустриски комбинат „Осогово“ — Крива Паланка	24.000 м <sup>3</sup>

## II

Сечата на дрвната маса во висина на утврдените континенти од претходната точка се врши на основа годишниот план за сеча на шумскостопанската организација односно установа.

## III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1962 година.

Бр. 09-662/1

23 април 1962 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

## 54.

На основа точка 1 став 2 и 3 од Одлуката за распределба на општите стопи на придонесот за социјално осигурување на стопа за поодделни гранки на осигурувањето („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/59, 24/60 и 10/61), Извршниот совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА РАСПОДЕЛБА НА ОПШТИТЕ СТОПИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СТОПИ ЗА ОДДЕЛНИ ГРАНКИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**

1. Општите стопи на придонесот за социјално осигурување по одбивање на стопата на придонесот за запослување на работниците утврдена во глава XIII дел I точка 4 од Сојузниот општествен план за 1962 година од 0,4% („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/61) и стопата на придонесот за потребите на Сојузниот завод за социјално осигурување од 0,02%, се распределуваат:

Општата стопа  
од 22% од 20%

а) за здравствено осигурување	9,50	9,50
б) за долгорочно осигурување	12,08	10,08

2. Од денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на општата стопа на придонесот за социјално осигурување на стопа за одделни гранки на осигурувањето („Службен весник на НРМ“ бр. 14/61).

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1962 година.

Бр. 09-693/1

23 април 1962 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

## 55.

На основа член 6 став 5 од Законот за образување комисији за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 15/62), Извршниот совет донесе

## РЕШЕНИЕ

**ЗА ОБРАЗУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА НА ЧИСТИОТ ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИ**

1. Се образува Републичка комисија за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи во состав:

претседател:

— АСЕН СИМИТЧИЕВ, член на Извршниот совет;

членови:

— ВАСИЛ ГОРГОВ, член на Извршниот совет;

— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, секретар на Секретаријатот за општи стопански работи на Извршниот совет;

— ВАНЧО НИКОЛОВСКИ, потпретседател на Републичкиот одбор на ССНМ;

— ЦОЦА НИКОЛОВСКИ, претседател на Републичката индустриска комора;

— МИТО ДИМИТРИЕВСКИ, претседател на Земјоделско-шумарската комора на НРМ;

— ДИМЕ БОЈАНОВСКИ, претседател на Трговската комора на НРМ;

— АСПАРУХ КАНЕВЧЕ, претседател на Угостителската комора на НРМ; и

— ПЕРО МЕНКОВ, претседател на Занаемчиската комора на НРМ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-952/1

23 април 1962 година

Скопје

## ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,

Претседател,

Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

## 56.

На основа член 99 од Законот за основното училиште („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59) по предлог на Народниот одбор на Општината Ракоцинци бр. 2961 од 25. VI. и 5. X. 1961 година, Извршниот совет донесува

## РЕШЕНИЕ

**ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ ВО СЕЛО УМОВО**

1. Се укинува Основното училиште во с. Умово.

2. На учениците од ова училиште надлежниот народен одбор ќе им обезбеди посетување на наставата во најблиското основно училиште.

3. Надлежниот народен одбор ќе одлучи за по-натамошното управување со општонародниот имот со кој управувало укинатото училиште како и на кого ќе се предаде неговата архива.

4. Органот надлежен за назначување на наставниот и другиот персонал на укинатото училиште ќе одлучи за распоредувањето на персоналот од ова училиште на нова должност и рокот на примопредавањето на должноста.

5. Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-823/1  
23 април 1962 година  
Скопје

#### ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,  
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

## Огласен гел

### П О К А Н А

Управниот одбор на Адвокатската комора на НРМ во Скопје врз основа на чл. 18 и 19 од Статутот на Адвокатската комора свикува XII редовно годишно собрание во недела на 17 јуни 1962 година во 9 саатот.

Собранието ќе се одржи во Околинското синдикално одмаралиште „САРАЈ“, село Сарај крај Скопје со следниот

#### ДНЕВЕН РЕД:

1) Отворање на собранието, избор на работно претседателство, записничар и оверачи на записникот.

2) Извештај за работата на Адвокатската комора на НРМ од 4 јуни 1961 година до 3 јуни 1962 година, референт Панта Поленак, претседател на Управниот одбор на Комората.

3) Извештај за материјалното финансиско работење на комората и предлог на завршната сметка, со предлогот на претсметката на комората за 1962 година, референт Антон Поп Тодоров, благајник на комората.

4) Извештај на комисијата за финансиското работење, референт Асен Каваев, адвокат од Скопје;

5) Дискусија по сите извештаи.

6) Избор на нови членови на органите на комората на упразнети места.

7) Разно.

Се моли членството да присуствува на собранието — задолжително.

Од Управниот одбор на Адвокатската комора на НРМ (607)

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4678 од 17 март 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојанов Велко, роден на 15 април 1943 година

во гр. Скопје, од татко Павле и мајка Руса, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Несторовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (131)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5450/1 од 3 април 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Лазарески Славко, роден на 6 март 1938 година во село Пештани, Охридска околина, од татко Лазарески Климе и мајка Костадинка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Папазоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (132)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7838 од 12 април 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Прдловски Јордан, роден на 3 февруари 1939 година во гр. Берово, Штипска околина, од татко Прдловски Ефтим и мајка Зоја, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Чакиевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (133)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 7279 од 9 април 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Ристев Благоја, роден на ден 27 февруари 1924 година во гр. Кочани, Штипска околина, од татко Ѓорѓи и мајка Васа, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кочевски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (134)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7632 од 12 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Пејдановски Божин, роден на 7 септември 1936 година во село Гари, Охридска околина, од татко Пејдановски Иван и мајка Пејдановска Ратка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Бог**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (135)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-2112/2 од 14 март 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Бедети Мехмед, роден на 17 ноември 1932 година во село Јажинце, Тетовска околина, од татко Абдулах и мајка Алије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Мухадин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (136)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7651 од 12 април 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Денкова Ефка, родена на ден 20 март 1945 година во гр. Штип, од татко Денков Трајко и мајка Денкова, род. Музелова Слава, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Евица**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (137)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8397 од 28 април 1962 година, ја одобри промената на личното име на Срѓовски Срѓо, роден на 17 јули 1932 година во с. Тресонче, Тетовска околија, од татко Јосиф и мајка Цвета, така што во иднина личното име ќе му гласи **Саржовски Саржо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (141)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКОЛИСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

При Околинскиот суд во Гостивар е подигната оставинска постапка за расправување оставината на покојниот Махаџира Белгије од Гостивар, општина Гостивар, Тетовска околија.

Согласно со чл. 219 од Законот за наследување, се поканува наследникот Ниѓар Осман Руи да се јави при овој Околински суд и да даде наследничка изјава, лично или преку полномошник, во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“.

Во колку не се јави, по истекот на рокот, ќе му се постави старател и врз основа на неговата изјава и расположивите сведенија, судот ќе ја расправи оставината.

Од Околинскиот суд во Гостивар, О. бр. 104/58. (139)

### ОКОЛИСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на пок. Салоски Шефо, бив. од с. Могорче, се води оставинска постапка пред Околинскиот суд во Дебар и појавениот наследник Салоски Маумед, со непозната адреса вон територијата на ФНРЈ, се повикува во рок од една година, по објавувањето на овој оглас, да се јави лично пред судот за да даде наследничка изјава или таква испрати на судов. Во противно оставината ќе се реши во негово отсуство.

Од Околинскиот суд во Дебар, О. бр. 20/61. (138)

## РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје бр. 02-2866 од 2-IV-1962 год. е запишан во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 25, реден бр. 25, установата под назив: **Училищен центар за стручно образование при Рудниците и Железарницата** — Скопје. Предмет на работењето на установата е: стручно образование на работниците што немаат потребна спрема за определени работи, преку училишта, курсеви и семинари, преквалификација на работниците, стручно усовршување на работниците со цел за зголемување на нивната стручност.

Установата е основана со одлуката бр. 7612 од 7-XI-1960 година на Рудниците и Железарницата — Скопје.

Со установата управува одбор.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Рудниците и Железарницата — Скопје

Установата ќе ја застапува и потпишува Петар Тодоров, управник на Училишниот центар за

стручно образование при Рудниците и Железарницата — Скопје.

Бр. 02-2866/1962 од Народниот одбор на општината Саат Кула — Скопје. (526)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-3614/1 од 27-IV-1962 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 26, рег. бр. 28 е запишана следната измена: Досегашниот назив на Интернатот при Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ — Тетово се менува така што во иднина има да гласи: **Ученички дом — Тетово**.

Бр. 04-3614/62 од Народниот одбор на општината Тетово. (596)

Со решението бр. 7468 од 9-V-1962 година е извршена промена во регистарот на установите со самостојно финансирање на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје и на страна 50 е внесено следното:

1. Досегашниот назив на Заводот за заштита на народното здравје на Скопска околија се менува и гласи: **Завод за здравствена заштита на Скопска околија — Скопје**.

2. Заводот е основан со решението бр. 12353 од 18-IV-1957 год. на Народниот одбор на Скопска околија.

3. Орган надлежен за работата и задачите на установата е Советот за народно здравје на Народниот одбор на Скопска околија.

4. Заводот врши превентивна здравствена заштита и здравствено просветување на населението од Скопска околија и надвор од истата.

5. Со Заводот управува: совет, управен одбор и директор, како и индивидуален орган.

6. Вредноста на средствата на денот на неговото формирање изнесуваат 19,438.000 динари.

7. Овластени лица за застапување и потпишување на Заводот се: Д-р Јанева Десанка, Колев Панче и Арсовски Асен, службеници на Заводот.

Бр. 7468/62 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (608)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-12503/1 од 25-IX-1961 година во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 14, рег. бр. 14, свеска I, ред. бр. 8 е запишана следната измена: Досегашниот управник и потписник на Управата за паркови и зеленило — Тетово Исмет Мусли и разрешен од должност. В. д. управител на установата е Симоски Коце, назначен со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01-2588 од 21-VII-1961 год.

Бр. 04-12503/1-61 од Одделението за стопанство и труд на НО на општината Тетово. (1315)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 02-21591 од 16-I-1962 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на стр. 86, рег. бр. 86, установата под назив: **Биро за организација**

**и економика во земјоделството и шумарството на НРМ — Скопје.** Предмет на работењето на установата е: решавање на организационите и економските проблеми во земјоделските и шумарските стопански организации (подетално содржани во Правилата). Својата дејност ќе ја врши на територијата на ФНРЈ, а првенствено во НРМ.

Установата е основана од Земјоделско-шумарската комора на НРМ — Скопје, со одлуката бр. 01-1541 од 17-X-1961 година.

Со установата управува колективен управен орган со старешина на установата инж. Илија Михајлов, кој заедно со книговодителот Илија Цубалевски е овластен да ја потпишува.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Земјоделско-шумарската комора на НРМ.

Бр. 02-21591/62 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (67)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Дихово, Битолска околица, бр. 01-291/1 од 28-II-1962 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 4, рег. бр. 5, установата под назив: **Здравствена станица**, со седиште во с. Дихово. Предмет на работењето на установата е: укажување на превентивна и куративна заштита на населението од подрачјето на општината Дихово.

Установата е основана од Народниот одбор на општината Дихово, со решението бр. 01-291/1 од 15-II-1962 година.

Со установата управува колективен управен орган од 5 члена и управителот Д-р Бошев Кирил, кој е овластен да ја потпишува.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е Народниот одбор на општината Дихово — Реферат по народно здравје и социјална заштита.

Бр. 01-291/1-62 од Народниот одбор на општината Дихово, Битолска околица. (318)

Врз основа на решението на НО на општината Охрид бр. 3402/1 од 5-IV-1962 год. е запишана во регистарот на општината Охрид, на страна 104—105, ред. бр. 1, установата под назив: **Техничка секција за патишта**, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на установата е:

— одржување на јавните патишта од трет ред и нивните објекти (мостови, пропуси, потпорни ѕидови и др.) на територијата на Охридска околица;

— гради и се грижи за изградба, реконструкција и проектирање на јавните патишта од трет ред и објектите што се сврзани со употреба на тие патишта на територијата на Охридска околица;

— врши услуги по пат на договор на трети лица, НО на општини и стопански организации во работите од основната дејност како што се: одржување, проектирање, реконструкција, изградба на јавни патишта од IV ред, мостови и пропуси, пристапни патишта и улици;

— обавува други работи што се во врска со нејзината основна дејност како што се: експлоата-

ција на камен, чакал и песок, нивната понатамошна изработка и пласман со дотур;

— изготвува годишни пресметки, инвестициони програми и друга техничка документација на јавните патишта од III ред;

— води катастар—евиденција за техничките елементи од јавните патишта од III ред за Охридска околица;

— прибира и средува податоци за оптоварувањето и носивоста на јавните патишта од трет ред и објектите што се наоѓаат на нив;

— учествува во комисији за технички прием и колаудации на јавните патишта од III ред и нивните објекти.

Установата е основана со решението на НО на Охридска околица бр. 01-1545/1 од 2-III-1962 год.

Орган надлежен за работите и задачите на установата е НО на Охридска околица.

Установата ќе ја застапува и потпишува директорот Димче Сукловски.

Бр. 3402/1-62 од Народниот одбор на општината — Охрид. (330)

Врз основа на решението на Одделението за општа управа на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 5818 од 20-IV-1961 год. е запишан во регистарот на установите со самостојно финансирање Сервисот за станбена изградба — Скопје.

Со решението бр. 02-4739/1 од 5-IV-1962 год. е извршена промена во регистарот на установите со самостојно финансирање, така што точката 5 под а), б) и в), за делокругот и задачите на установата, се менува и во иднина ќе гласи:

„— Да врши услуги на општинските фондови за станбена изградба во Скопје, кои услуги ќе бидат со посебен договор регулирани и плаќање на сервисот;

— Да врши по спогодба и наплата на градба, расчистување на терени — градежни изградени земјишта и да може како инвеститор да гради, купува и продава станови;

— Да врши по спогодба и наплата, припреми на документација за градба и стручен надзор над изведба на градбата и други видови објекти, за сметка на инвеститорите што градат“.

Останатиот дел од спомнатото решение, со кое е извршена регистрацијата на установата, останува во сила.

Од Одделението за општа управа на НО на општината Идадија — Скопје. (351)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Тетово бр. 04-6623/1 од 20-V-1961 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање под ред. бр. 9, свеска I, страна 17 е запишано следното: Место Круме Маџоски, досегашен втор потписник на Оксиската болница во Тетово, односно заменик на управникот, ќе биде Др. Ангел Генадиев, назначен со решението на установата бр. 01-584/2 од 18-V-1961 година.

Бр. 04-6623/1-61 од Народниот одбор на општината Тетово. (1313)



Со решението бр. 02-5112 од 13-IV-1962 год. е извршена пререгистрација односно промена во регистарот на установите со самостојно финансирање на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје и на страна 79, рег. бр. 79 е запишано следното: Со решението на Управниот одбор на Занаемчиско-комуналната комора на НРМ — Скопје изменет е називот на Бирото за унапредување на занаетчиството на НРМ — Скопје и ќе гласи: Завод за унапредување на занаетчиството, комуналните и други дејности на НРМ — Скопје.

Со решението бр. 04-1335/1 од 30-XII-1961 год. му престанува службата на досегашниот управник на Бирото Генчо Чудуловски, а на негово место како директор на установата е назначен Доксим Тортевски, со решението бр. 05-297/1 од 22-III-1962 година.

Овластени лица за застапување и потпишување на установата се Доксим Тортевски, како директор на установата, Благоја Андреевски и Љубица Вацановиќ.

Бр. 02-5112/62 од Народниот одбор на општината Идадија — Скопје. (407)

Во регистарот на установите со самостојно финансирање на 16-IV-1962 год. под рег. бр. 1, страна 3 е запишана установата под назив: **Здравствена станица** во село Кукуречани, Битолска околина. Предмет на работењето на установата е: да ги презема сите здравствени мерки на подрачјето на Народниот одбор на општината Кукуречани, да врши прегледи и укажува здравствена помош на населението, да води борба за сузбивање и отклонување на заразните болести, со вакцинација на населението и др., да се грижи за хигиената на јавните места (простории), да укажува здравствена помош преку советувалишта за трудници и да врши патронажна служба по теренот, да лекува болни по своите медицински единици и во станот на болницот.

Станицата е основана со решението на Народниот одбор на општината Кукуречани бр. 06-854/1 од 13-IV-1962 година.

Овластено лице за потпишување и застапување на установата е Аврамовски Петров Јован, управник на здравствената станица.

Орган надлежен за работите и задачите на станицата е Народниот одбор на општината Кукуречани.

Од Народниот одбор на општината Кукуречани. (411)

Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Дихово, Битолска околина, бр. 04-784/1 од 25-IV-1962 год. во регистарот на установите со самостојно финансирање е запишано следното: Се одобрува промената во решението бр. 02-1829/1 од 10-VIII-1959 год., така што пречистениот текст на истото гласи:

„1. Се извршува регистрација на установата со самостојно финансирање под назив: **Центар за мелиорации на деградирани шуми**, со седиште во с. Кажани, и се упишува во регистарот на установите со самостојно финансирање на стр. 4, ред. бр. 6.

2. Установата е основана од Народниот одбор на Битолска околина, со решението бр. 04-8932/1-61 од 9-IV-1962 година.

3. Орган надлежен за работите и задачите на центарот е Советот за земјоделие и шумарство на Народниот одбор на Битолска околина.

4. Името на старешината на установата е инж. Александар Поповски.

5. Делокруг и задачите на установата се: да служи како центар за примена на најновите современи методи за реконструкција на деградирани шуми; да служи како демонстративен центар за реконструирани деградирани шуми; да служи како центар за обучување на кадри со проблематика за реконструкција на деградирани шуми.

6. Вредноста на основните средства изнесува 44.580.000 дин.

7. Установата има колективен орган на управување од 9 члена.

8. Лица овластени да ја застапуваат установата се: инж. Александар Поповски во звањето референт I врста“.

Бр. 04-784/1-62 од Народниот одбор на општината Дихово. (525)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VIII-1960 година под ред. бр. 1, страна 281 е запишано одвојувањето на стопанската организација Оранжерија за ран зеленчук „Банско“ од с. Банско, Штипско, која е заведена во регистарот како самостојна стопанска организација.

Оранжеријата ќе ги обавува следните дејности: производство на расад од сите видови градинарски култури, како и производство на сите видови градинарски производи.

Директор на оранжеријата е Михајлов Коста, кој е овластен да ја потпишува.

Оранжеријата е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Босилово бр. 05-3019 од 25-VII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 108/60. (217)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-IX-1960 год. под ред. бр. 7, страна 282 е запишано следното: Се менува фирмата на Прехранбениот комбинат „Моша Пијаде“ од Струмица, која во иднина ќе гласи: Земјоделски преработувачки комбинат „Моша Пијаде“ — Струмица.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 03-4711/1 од 20-VII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 103/60. (218)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-X-1960 година под ред. бр. 8, страна 282 е запишано следното: Ричлиев Ристов Томо, комерцијален директор на Земјоделскиот преработувачки комбинат „Моша Пијаде“ од Струмица, е овластен во отсуство на директорот на комбинатот Нанов Ристо да го потпишува истиот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 152/60. (219)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-XII-1960 година под ред. бр. 2, страна 245 е запишано следното: Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-7649/1 од 23-XI-1960 год. се проширува предметот на работењето на Трговското претпријатие на големо за промет со лековити растенија „Медика“ од Струмица и тоа со: вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата, семенска стока, маслодајни семиња, сточна храна, лековити растенија и опрема за лозарство и овоштарство.

Со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 01-5781/1 од 25-XI-1960 год. досегашниот директор на претпријатието Матков Ристо е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Гудев Миланов Борис, кој е овластен да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 178/60. (221)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VII-1960 година под ред. бр. 2, страна 267 е запишано следното: Цветковиќ Благој, досегашен директор на Производителното лозаро-овоштарско стопанство „Слобода“ од с. Василево, Штипско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. На негово место за директор е назначен Андонов Никола, кој е овластен да го потпишува стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 109/60. (223)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VIII-1960 година под ред. бр. 8, страна 262 е запишано следното: Никовски Панче, досегашен директор на Земјоделското претпријатие „Хамзали“ од с. Хамзали, Штипско, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. На негово место за директор е назначен Илковски Илиев Ристо, кој е овластен да го потпишува претпријатието.

Истовремено се менува и досегашниот книговодител Коста Јанковски, а на негово место за шеф на сметководството е назначен Стојановски Атанас, кој како и директорот е овластен да го потпишува претпријатието.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Босилово бр. 01-2979 од 19-VII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 105/60. (226)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-XI-1960 година под ред. бр. 4, страна 26 е запишано следното: Алија Беговски, досегашен директор на Лозаро-винарското претпријатие „Грозд“ — Штип, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. На негово место за директор е назначен Тодор Николов Судиклиски, кој е овластен да го потпишува претпријатието.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 01-10719/1-60.

Истовремено за овластен потписник на претпријатието е запишан Љупчо Методиев Лазаров, шеф на сметководството, наместо досегашниот потписник Димитар Буручиски, назначен со одлуката на Работничкиот совет бр. 9 од 17-XI-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 174/60. (231)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18-X-1960 год. под ред. бр. 2, страна 176 е запишано следното: Врз основа на решението на Народниот одбор на општината Цумајлија бр. 01-2038/1 од 8-VIII-1960 год. Земјоделската задруга „Борис Кидрич“ од с. Црнилиште, Штипско, е припоена кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле“ од Св. Николе.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 144/60. (232)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27-VIII-1960 год. под ред. бр. 3, страна 169 е запишано проширувањето на дејноста на Претпријатието „Партизанка“ од Штип.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: индустриски стоки, музички инструменти, радио-апарати и прибор (само радиоапарати) и машини за шиене.

Проширувањето на дејноста е одобрено со решението на Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Штип бр. 05-5853 од 24-VI-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 94/60. (233)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17-VI-1960 година под ред. бр. 1, страна 177 е запишано следното: Угостителското претпријатие „Нов Белград“, Угостителското претпријатие „Македонија“ и Угостителскиот дуќан „Турист“, сите од Штип се спојуваат во едно ново претпријатие под назив: Угостителско претпријатие „Македонија“, со седиште во Штип.

Претпријатието ќе врши хотелско-ресторанска дејност и тоа: укажување услуги со сместување на патници, услуги со топли и ладни јадења и точење на сите врсти безалкохолни и алкохолни пијалоци.

Спојувањето на претпријатијата во едно ново претпријатие т. е. новото претпријатие е запишано

во регистарот врз основа на решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 01-12480/1 од 28-XII-1959 година.

В. д. директор на претпријатието е Арсов Ристо, кој е овластен да го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 82/60. (234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 393, страна 225, свеска II е запишано следното: Досегашниот Угостителски погон „Слобода“ на Мешовитото задружно трговско претпријатие „6 ноември“, с. Богданци, согласно со одлуката бр. 17 од 12-I-1961 год. на Работничкиот совет на Мешовитото задружно трговско претпријатие „6 ноември“ од с. Богданци и одобриеното на Народниот одбор на општината Богданци бр. 147/2 од 17-I-1961 год. прерасна во претпријатие под фирма: Угостителско претпријатие „Слобода“ во село Богданци.

Претпријатието врши угостителски, слаткарски услуги преку своите локали, исто така произведува мраз, оранжада, храна и слатки, набавува стока на големо потребна за угостителско-слаткарските услуги, врши продажба на мало преку своите локали, како и продажба на безалкохолни пијалоци од своите производни гранки.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 147/2 од 17-I-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Србов Коста, директор.

Претпријатието е конституисано согласно со одобриеното на Народниот одбор на општината Богданци бр. 17 од 12-I-1961 година.

Угостителскиот погон „Слобода“ од село Богданци на Мешовитото задружно трговско претпријатие „6 ноември“, с. Богданци се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 350, страна 1137.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 104/61. (277)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 392, страна 219, свеска II е запишано следното: Досегашниот Погон кино „Просвета“ во село Богданци, на Мешовитото задружно трговско претпријатие „6 ноември“ од село Богданци, согласно со одлуката бр. 17 од 12-I-1961 година на Работничкиот совет на Мешовитото задружно трговско претпријатие „6 ноември“ — с. Богданци и одобриеното бр. 147/2 од 17-I-1961 година на Народниот одбор на општината Богданци прерасна во претпријатие под фирма: Претпријатие за прикажување на филмови „Просвета“ во село Богданци. Предмет на работењето на претпријатието е: врши прикажување на кусо и долготражни филмови, журнали на екраните од филмови со ширина од 35 и 16 мм.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 147/2 од 17-I-1961 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Манолев Ѓорѓи, директор.

Претпријатието е конституисано согласно со одобриеното на Народниот одбор на општината Богданци бр. 147/2 од 17-I-1961 година.

Погонот кино „Просвета“ во село Богданци на Мешовитото задружно трговско претпријатие „6 ноември“ од с. Богданци се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 350, страна 1137.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 103/61. (278)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 182, страна 521 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Шумското индустриско претпријатие „Осогово“ во Крива Паланка, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 02-7894/1 од 25-XI-1960 година е припоено кон новоформираниот Шумско-индустриски комбинат „Осогово“ во Крива Паланка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 76/61. (279)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 330, страна 1019 е запишано следното: Јован Каранфилов, досегашен потписник на Трговското претпријатие на мало со мешовити колонијални и индустриски стоки „Бошава“ — Демир Капија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Димитар Петров, комерцијалист, и Влажо Ефтимов, раководител на продавница. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Панче Борисов Гуцов, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 74/61. (280)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 673, страна 967, свеска II е запишано следното: Досегашниот Задружен деловен сојуз за домашни ракотворби „Кооператива“ увоз-извоз од Скопје, согласно со Одлуката на основачкото собрание за формирање на деловно здружение, одржано на ден 16-XII-1960 година, и решението на Општината „Идадија“ — Скопје бр. 04-482/1 од 20-I-1961 година прерасна во деловно здружение под назив: Деловно здружение „Македонски ракотворби“ во Скопје. Предмет на работењето на здружението е:

1. ги усогласува производните планови на членките по однос на асортиманот и квалитетот на производите на домашни ракотворби и во таа сми-

сла настојува да се усвојуваат и применуваат современи технички процеси и организација на работата;

2. организира преработување и доработување на домашни ракотворби што ги произведуваат или откупуваат членките на здружението;

3. укажува на постојните можности за проширување на производните капацитети и порационално користење на постојните производни средства, дава помош на членките за усвојување на нови производи, организира сервисирање една членка на друга или од други претпријатија;

4. ја организира и развива меѓусебната соработка и ги пренесува искуствата од одделни членки и други претпријатија на останатите членки;

5. организира пласман на произведените или откупените домашни ракотворби од страна на членките на здружението;

6. се грижи за снабдување на членките со репродукциони материјали и инвестициона опрема потребна за производството на домашни ракотворби;

7. организира извоз на домашни ракотворби, произведени или откупени од членките на здружението, како и увоз на репродукциони материјали потребни за унапредување на производството на домашни ракотворби и за сметка на своите членови;

8. за сметка и потреба на своите членови организира и изложби (саеми) на домашни ракотворби и учествува на домашни и странски изложби и саеми со домашни ракотворби;

9. организира пропаганда за унапредување производството и пласманот на домашни ракотворби;

10. проучува и на соодветен начин ги запознава членките со современите и техничките постигнувања во производството на домашни ракотворби во земјата и странство;

11. врши и други услуги за сметка на членките, како допремување, отпремување, транспортување и друго на производите на домашни ракотворби за која цел може да основа и организира разни помошни постројки и организации: сервис, складишта и сл. или претпријатија, а може за сметка на своите членови да склучува и договори во оваа смисла и со веќе постојните претпријатија;

12. го следи и проучува движењето на цените на домашните и странските пазари на производите од домашни ракотворби и на материјалите потребни за производство на домашни ракотворби, за поважните артикли и настани во оваа смисла и на соодветен начин ги запознава членките на здружението;

13. врши и останати услуги за потребите на своите членки.

Здружението ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Ташко Грујовски, директор, Проке Кузмановски, шеф на бирото за унапредување, и Нико Филиповски, инструктор.

Во регистарот на задругите од рег. бр. 60, страна 259, свеска I се брише Задружниот деловен со-

јуз за домашни ракотворби „Кооператива“ увоз-извоз, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 91/61. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 672, страна 961, свеска II е запишано следното: Досегашниот Комерцијален погон на Задружниот деловен сојуз за домашни ракотворби „Кооператива“ увоз-извоз од Скопје, согласно со одлуката од 5-XII-1960 година на Управниот одбор на Сојузот и одлуката од 10-XI-1960 година на Работничкиот совет на Сојузот, како и решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-17234 од 17-XII-1960 година, прераснува во претпријатие под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Кооператива“ — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: трговија на големо со кожи, волна, текстил, текстилни суровини, килими, рачни работи и машински, домашни ракотворби, трска, слама и уметнички занаети, дрвена резбарија, пластична галантерија и позамантерија.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Марковски Нестор Иван, директор.

Во регистарот на задругите од рег. бр. 60, страна 259, свеска I се брише Комерцијалниот погон на Задружниот деловен сојуз за домашни ракотворби „Кооператива“ увоз-извоз, Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 95/61. (284)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 305, страна 907 е запишано следното: Досегашниот раководител на Работилницата за електроинсталатерски услуги „Искра“ во Валандово Нико Васмаџиев, со решението на Народниот одбор на општината Валандово бр. 4036/1 од 8-XII-1960 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на работилницата, со решението на Народниот одбор на општината Валандово бр. 4036/2 од 8-XII-1960 година, е назначен Костадинов Е. Никола. Тој работилницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 17-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 142/60. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 417 е запишано следното: Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/60 година од 16-VIII-1960 год. со кое фирмата на Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес е сменета на Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес и фирмата на Претставништвото во Валандово се менува и во иднина е: Фабрика за масло „Благој Горев“ од Титов Велес — Претставништво во Валандово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 121/61. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 161, страна 423 е запишано следното: На досегашните потписници на Индустриското претпријатие за градежни материјали „Вардар“ од Гостивар и тоа: Благоја Даниловски, директор, и Абдулфет Хоџа, книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За директор на претпријатието со решението на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 01-796 од 30-I-1961 година, е назначен Јаковлевски Јаков и за шеф на сметководството Димовски Раде. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Киро Крцкоски, шеф на комерцијалното одделение, сметано од 13-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 124/60. (299)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 286, страна 1109, свеска I е запишано следното: Досегашниот Општ задружен деловен сојуз во Гостивар, согласно со одлуката на Собранието од 23-I-1961 година, прераснува во претпријатие под фирма: Претпријатие за промет и снабдување со селскостопански производи на големо и мало и индустриска кланица „Горни Подлог“ во Гостивар. Предмет на работењето на претпријатието е:

1. организира во сопствена режија или преку земјоделските задруги земјоделско производство;

2. врши промет и преработка со селскостопански производи што ги произведува и ги откупува и што ги произведуваат земјоделските задруги;

3. ги снабдува земјоделските задруги со разни репродукциони материјали како што се: вештачки ѓубриња, сортни семиња, посадочни материјали, средства за заштита на растенијата и сл.; исто така ги снабдува и со механизирани средства за обработка на земјата, земјоделски машини, земјоделски алати, други орудија и воопшто за потребите на земјоделското производство.

На задругите и земјоделците им укажува услуги со свои земјоделски машини;

4. врши промет и преработка на сточни производи што ги производини и кои ги откупуваат или произведуваат земјоделските задруги како: сирење, кашкавал, волна, кожи и сите други сточни производи, ги снабдува земјоделските задруги и другите земјоделски организации и земјоделците со сточна храна, расен и приплоден добиток, врши и им помага на задругите во спроведување на мернизацијата и вештачкото осеменување и презема разни мерки во врска со организирање и унапредување на сточарството;

5. врши разни услуги на земјоделските задруги во селскостопанската им активност како што се: составување на инвестициони програми, подигање на овоштарници и лозја, орање и риголовање на земјишни површини и др.;

6. врши и други дејности на кои спрема позитивните прописи има или ќе има право да ги објавува.

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Диме Трпевски, директор, Лонте Сарандевски, директор на стопанско-сметководниот сектор, Павле Аврамовски, шеф на сектор, и Ремзи Селмани, шеф на сектор.

Во регистарот на задругите од рег. бр. 90, страна 361, свеска I се брише Општиот задружен деловен сојуз — Гостивар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 105/61. (300)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 417 е запишано следното: Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/60 година од 15-VIII-1960 година со кое фирмата на Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес е сменета на Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес и фирмата на Претставништвото во Куманово во иднина се менува и е: Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес — Претставништво во Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 119/61. (301)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 212, страна 661, е запишано следното: Досегашниот директор на Претпријатието во изградба за производство на уметни брусевци и абразивни материјали „Иднина“ во Кратово инж. Драгољуб Ѓокиќ, со решението на Народниот одбор на општината Кратово под бр. 1215/1 од 30-IV-1960 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Кратово бр. 4306/1 од 17-XI-1960 година, Раде Атанасов Граматиков. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот потписник Јаше Мишев Андев, сметано од 16-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 135/61. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 417 е запишано следното: Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/1960 година од 16-VIII-1960 год. со кое фирмата на Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес е сменета на Фабрика за масло „Благој Горев“ Титов Велес и фирмата на Откупната станица во Кавадарци се менува и во иднина е: Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес — Откупна станица во Кавадарци, сметано од 10-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 116/61. (304)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 160, страна 41 е запишано следното: Согласно со решението на овој суд Фи бр. 547/60 год. од 16-VIII-1960 година со кое фирмата на Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес е сменета во Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес и фирмата на Претставништвото во Неготино се менува и во иднина е: Фабрика за масло „Благој Горев“ — Титов Велес — Претставништво во град Неготино, сметано од 10-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 120/61, (305)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 51, страна 147 е запишано следното: Досегашниот директор на Графичкиот завод „Гоце Делчев“ — Скопје Трајко Т. Величковски е разрешен од должност, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 17937/1 од 21-XI-1959 година, и му престанува правото за потпишување како директор.

Исто така му престанува правото за потпишување како шеф на комерцијалното одделение за набавка на материјали на Стефановски Борис, бидејќи е разрешен од таа должност.

За директор на Графичкиот завод „Гоце Делчев“ — Скопје е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 6825 од 25-IV-1960 година, Борис Стефановски. Тој заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот помошник директор Величковски Т. Трајко и старите регистрирани потписници Велковски Методија и Орцев Славчо, сметано од 14-II-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 130/61, (309)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 243, страна 641 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр. 549 од 28-I-1961 година фирмата на Мешовитото трговско претпријатие на големо „Задругар“ — Скопје во иднина се менува и е: Трговско мешовито претпријатие за промет со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 133/61, (311)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 467, страна 1300 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата бр. 21 на Претпријатието „Ладилник“ — Скопје, а согласно со одлуката на претпријатието од 12-XII-1960 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 100/61, (313)

## КОНКУРСИ

### СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КАЛЕ — СКОПЈЕ

распишува

#### РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места во училиштата и другите воспитни установи на подрачјето на Општината Кале за учебната 1962/63 год.

#### ГИМНАЗИЈА „ОРЦЕ НИКОЛОВ“ — СКОПЈЕ

(со македонски јазик и српски наставен јазик):

Професор за:

- географија 1
- философија 2
- француски јазик 1
- математика со нацртна геометрија 1

Наставник за:

- физичко воспитување 1
- политехника 1

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ — СКОПЈЕ:

Наставник за:

- математика 2
- физика 1

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВАСИЛ ГЛАВИНСКИ“ — СКОПЈЕ:

- пом. управител 1

Наставник за:

- македонски јазик 1
- српски јазик 1
- математика 2
- физика 1
- биологија 1

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ СКОПЈЕ:

Наставник за:

- француски јазик 1
- физика 1
- математика 2

Стручен учител за:

- музичко воспитување 1
- физичко воспитување 1
- општо-техничко образование 1

Учител за:

- настава на македонски јазик 1

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ВУК КАРАЦИК“ — СКОПЈЕ:

Учител за:

- настава на турски јазик 7
- настава на македонски јазик 1

#### ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КИРИЛ И МЕТОДИ“ — С. КУЧЕВИШТЕ:

Наставник за:

- македонски јазик 1
- француски јазик 1
- математика 1
- историја и географија 1

Учител за:

- настава на македонски јазик 4

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  
— СЕЛО ЉУБАНЦИ:

Наставник за:

- биологија 1
- македонски јазик 1
- француски јазик 1

Учители за:

- настава на шиптарски јазик 3

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“  
— СЕЛО МИРКОВЦИ:

Учители за:

- настава на македонски јазик 2

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ИСМАИЛ КЕМАЛИ“  
— СЕЛО БЛАЦЕ:

Учители за:

- настава на шиптарски јазик 3

ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ЛИРИЈА“ — С. ВРЕСТ:

Учители за:

- настава на шиптарски јазик 3

У С Л О В И:

— за пом. управител — да има завршено ФФ, 8 години служба во струката и положен стручен испит;

— за професор — да има завршено ФФ соодветна група;

— за наставник — да има завршено ВПШ соодветна група;

— за стручен учител по физичко и музичко воспитување — да има завршено соодветна средна стручна школа;

— за наставник по физичко воспитување — да има завршено ВПШ соодветна група;

— за наставник по политехника — да има завршено ВПШ;

— за стручен учител по општо техничко образование — да има завршено учителска школа;

— за учители со наставен македонски јазик во градот — да имаат завршено учителска школа со 5 години служба во струката и положен стручен испит, а за учителите од селата да имаат завршено учителска школа;

— за учителите со наставен турски јазик од градот и учителите со наставен шиптарски јазик од селата — да имаат завршено учителска школа.

Кандидатите што ќе конкурираат треба да поднесат молба таксирана со 50 динари до училишните одбори на соодветните училишта, со исклучок на молбите за пом. управител кои треба да се поднесат до Советот за просвета на НОО Кале — Скопје.

**КОН МОЛБАТА ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ:**

а) Кандидатите што се во работен однос:

— оверен препис од дипломата за образование и дипломата за положен стручен испит;

— последните оценети решенија за основната и полагајната плата;

— оверени преписи од оценувачките листови за последните 2 години;

— преглед на прослуженото време (движење во службата);

б) Кандидатите што прв пат стапуваат во служба:

— сите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници.

Молбите некомплетирани со потребните документи нема да се земаат во посталка.

Кандидатите можат да конкурираат најмногу на 3 места.

Во молбата кандидатот треба да наведе во кое училиште конкурирал, како и во кое училиште би сакал најмногу да биде примен.

За Основното училиште „ЛИРИЈА“, с. Врест, следува посебен додаток од 2.000 до 5.000 динари.

Во молбите треба да се наведе точната адреса каде ќе се наоѓаат кандидатите во времето од 20 до 30 јуни.

Конкурсот ќе трае заклучно до 5 јуни 1962 год. (626)

**Конкурсната комисија при Општата болница „Д-р Трифун Пановски“ — Битола**  
распишува

**К О Н К У Р С**

**За пополнување на едно работно место и тоа:**

1. Еден лекар на специјализација по гинекологија и акушерство.

Услови: Лекар со положен стручен испит и три години работен стаж во здравствени установи, како и познавање на еден странски јазик.

Плата спрема Правилникот за распределба на личниот доход на Општата болница.

Настап на работа веднаш.

Конкурсот трае сè до пополнувањето на работното место. (627)

**СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА НА ОПШТИНАТА ГОРЧЕ ПЕТРОВ**

распишува

**РЕДОВЕН КОНКУРС**

**за пополнување на слободните места на наставниот персонал на подрачјето на Општината Горче Петров за учебната 1962/63 година**

**I. Училишта со македонски наставен јазик:**

**1. Основно училиште „Моша Пијаде“ — Г. Петров**

- наставник по македонски јазик 1
- наставник по математика 1
- наставник по историја 1

**2. Основно училиште — с. Кучково**

- наставник по математика и физика 1
- наставник по историја и географија 1

**3. Основно училиште — с. Сарај**

- наставник по француски јазик 1
- наставник по биологија 1

**II. Училишта со шиптарски наставен јазик:**

**1. Основно училиште — с. Рашче**

- наставник по шиптарски јазик 1
- наставник по француски јазик 1
- наставник по математика и физика 1
- наставник по историја и географија 1
- наставник по биологија и хемија 1

**УСЛОВИ:**

— за работните места под I—1 со завршена ВПШ и положен стручен испит, а може и со завршен факултет, доколку нема кандидати со ВПШ;

— за работните места од I—2 и 3 со завршена ВПШ,

— за работните места под II—1 со завршена ВПШ, а може и со завршена учителска школа доколку не се јават со ВПШ.

На наставниците на село им е обезбеден бесплатен стан и огрев, освен во с. Сарај.

Потребните документи, комплетирани, треба да се достават до училишните одбори на соодветното училиште. Молби што не ќе бидат комплетирани нема да се земаат во разгледување. (625)

### КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НОО ПЕТРОВЕЦ, СКОПСКА ОКОЛИЈА

р а с п и ш у в а

#### К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Шеф на Отсекот за општа управа;
2. Референт за правна помош и приемна канцеларија;
3. Референт по земјоделие и шумарство; и
4. Шеф на Отсекот за народна одбрана.

#### У С Л О В И:

Под точка 1 — завршена виша управна школа, под точка 2 — завршен правен факултет, под точка 3 — завршен земјоделско-шумарски факултет и под точка 4 — завршена виша управна школа или средна школа. За работните места под точка 1 и 4 да има над 5 години служба, а за точките 2 и 3 над 3 години служба во управата.

Молбите со куса биографија, како и документите по член 31 од ЗЈС да се достават до Комисијата за службенички работи при НОО Петровец.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места, а има важност од 10-V-1962 година.

Управниот одбор на Општата болница — Штип на предлог на Комисијата за примане и отпуштање на работници го распишува следниот

#### К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место

### ЛЕКАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ОТОРИНО- ЛАРИНГОЛОГИЈА

#### Услови:

1. Кандидатите да ги исполнуваат условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници.
2. Да имаат положено стручен испит и да владеат со еден странски јазик.
3. Кратка биографија и податоци за досегашната работа.

Наградувањето на примениот лекар ќе се врши спрема Правилникот за распределба на личниот доход на болницата.

Примениот кандидат ќе стапи на работа по писменото обавестување. (642)

### Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје р а с п и ш у в а

#### К О Н К У Р С

### за избор на управник-лекар на Здравствената станица на Универзитетот — Скопје

Услови: висока стручна спрема.

Стапување на должност од 1 август 1962 год.

Пријавите за конкурсот, таксирани со 50 динари, и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, како и документите за работниот стаж, се поднесуваат до Ректоратот на Универзитетот во Скопје, во рок од 15 дена од објавувањето, односно до пополнувањето на работното место.

#### СОДРЖИНА

- |   |     |
|---|-----|
| 46. Уредба за продолжување со работа на Заводот за трансфузија за крв на НРМ како научна установа — — — — —   | 197 |
| 47. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за основање на Дирекција за изградба на делот од автопатот „Братство-единство“ во Народна Република Македонија — — — — — | 197 |
| 48. Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за земјоделството — — — — —                                   | 198 |
| 49. Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за шумарството — — — — —                                      | 198 |
| 50. Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за трговија, угостителство и туризам — — — — —                | 199 |
| 51. Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за сообраќај — — — — —  | 199 |
| 52. Одлука за условите под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за занаетчиството — — — — —                                   | 200 |
| 53. Одлука за распределба обемот на сечата на дрвната маса во шумите од општествена сопственост во 1962 година — — —  | 200 |
| 54. Одлука за распределба на општите стопи на придонесот за социјално осигурување на стопи за одделни гранки на осигурувањето   | 201 |
| 55. Решение за образување Републичка комисија за спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи — — —                     | 201 |
| 56. Решение за укинување на Основното училиште во село Умово — — — — —  | 201 |